


**WINTER
2018/2019**

TRAVEL AGENCY FERIJAL - KASIKOV

REGNUM

Bansko Apart hotel and Spa*****



| REGNUM Bansko Aparthotel and Spa***** | | 27.12-01.01.19 Мин. 5 ноќи | 21.12-26.12.18 02.01-09.01.19 18.01-02.02.19 | 10.01-17.01.19 03.02-28.02.19 | 01.12-20.12.18 01.03-13.04.19 |
|---|-----|-------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Executive апартамент | 2+2 | 103 | 86 | 69 | 59 |
| Executive апартамент (поглед планина) | 2+2 | 105 | 88 | 72 | 61 |
| Executive Deluxe апартамент | 2+2 | 108 | 91 | 75 | 64 |
| Executive Deluxe апартамент (поглед планина) | 2+2 | 111 | 94 | 77 | 67 |
| Grand апартамент | 4+2 | 94 | 73 | 57 | 50 |
| Grand апартамент (поглед планина) | 4+2 | 95 | 74 | 58 | 51 |
| Деца до 5.99 г. на дополнително легло | | бесплатно | | | |
| Прво дете до 10.99 год на допол. легло | | бесплатно | | | |
| Второ дете од 6- 10.99 г. на дополнително легло | | 52 | 45 | 35 | 30 |
| Возрасни лица на дополнително легло | | 59 | 49 | 41 | 35 |
| Во цената е вклучено: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • ноќевање со појадок • користење на Спа центарот : внатрешен базен, сауна, парна бања, турска бања, тропски туш, зона за релаксација, фитнес центар • детско катче, интернет, сеф, ски остава, превоз до ски лифт, паркинг, туристичка такса | | | | | |
| Доплати: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Вечера: возрасни- 18 евра, деца од 6-11.99 год – 9 евра • Новогодишна вечера (задолжителна) : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bosphorus hall - возрасни – 165 евра, деца од 11-15.99 год 85 евра , деца од 6-10.99 год 45евра ✓ ресторан Regnum- возрасни 85 евра, деца 11-15.99 год 45 евра, деца од 6-10.99 год 25 евра • Божиќна вечера (незадолжителна): возрасни 35 евра, деца од 11-15.99 год 20 евра , деца од 6-10.99 год 15 евра • единечно користење се плаќа 75% од цената на собата , освен за период 27.12.-01.01.2019 | | | | | |
| НАПОМЕНИ: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Прво дете до 10.99 год сместени со двајца возрасни на дополнително легло се сместуваат бесплатно , Второ дете од 6-10.99 год плаќа според дадената табела | | | | | |
| ПОПУСТИ: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 30% попуст за early booking за резервации направени до 27.09.2018 и 100% уплата до 12.10.2018 • 20 % попуст за early booking за резервации направени од 28.09.2018 до 31.10.2018 и 100% уплата до 09.11.2018 • 15% попуст за early booking за резервации направени 01.11.2018 до 21.11.2018 и 100% уплата до 30.11.2018 | | | | | |
| <p>Специјална понуда: 7=6, 10=9, 14=12, 13=11, 12=10, 11=9, 9=8, 8=7 за резервации на база ВВ направени по 22.11.2018. Не е валидно за период на престој 27.12-01.01.2019</p> <p>Попустот за early booking и специјалната понуда не се комбинираат и важат само за основните цени не и за доплатите.</p> | | | | | |

Цените се изразени во евра по лице од ден

Цените се дадени во евра, плаќањето е во денарска противвредност 1 евра = 62,00 ден.

Важат општите услови на ТА Феријал Кашиков и CKTM